

ГЕВГЕЛИЈА-ТУРИСТ АД – ГЕВГЕЛИЈА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

годината која завршува на 31.12.2023.

со извештај на овластениот ревизор

Гевгелија, април 2024

ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ
Т Р И О – К О Н С А Л Т И Н Г ДОО – ГЕВГЕЛИЈА
ул." Маршал Тито" бр.97 п.фах. 197;
тел. 34 214 – 116; факс 217 – 116
E-mail: triocons@t.mk
www.triocons.com.mk

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ

До акционерите на

ГЕВГЕЛИЈА – ТУРИСТ АД
Г Е В Г Е Л И Ј А

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на компанијата ГЕВГЕЛИЈА – ТУРИСТ А.Д. Гевгелија, коишто го вклучуваат извештјот за финансиската состојба (билансот на состојба) заклучно со 31 декември 2023 година, и билансот на успех за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година, извештајот за промени во главнината и ивештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија и Законските прописи на Република Северна Македонија за финансиско известување, и интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија и Законските прописи на Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки

направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на друштвото ГЕВГЕЛИЈА-ТУРИСТ А.Д. Гевгелија заклучно со 31 декември 2023 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Друштвото е мал субјект и е обврзник на вкупен приход и не е во обврска да доставува извештај за работењето.

Гевгелија, 19. април 2024 година

Овластен ревизор:

Светлана Стефановска



**Друштво за ревизија и консалтинг
ТРИО-КОНСАЛТИНГ ДОО Гевгелија**



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2023 ГОДИНА

НА

Друштво за угостителство и туризам ГЕВГЕЛИЈА - ТУРИСТ А.Д. Гевгелија

СОДРЖИНА:	Страна
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка за 2023 година	2
Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември 2023 година	3
Извештај за готовинските текови за 2023 година	4
Извештај за промените на главнината за 2023 година	5
Белешки кон финансиските извештаи	6-16

Гевгелија, април 2024 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината што завршува на 31, Декември 2023 и 2022 (во 000 денари)

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	година
Приходи од продажба	4	600	324
Останати оперативни приходи (добивка)	-	-	-
Промени на залихите на готови производи и производството во тек	-	-	-
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието	-	-	-
Потрошени материјали и ситен инвентар	-	-	-
Набавна вредност на стоки и материјали	-	-	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	-	-	-
Трошоци за вработените	6	(404)	(196)
Трошоци за депрецијација и амортизација	-	-	-
Исправка на вредноста на краткорочните средства	-	-	-
Останати оперативни расходи	5	(150)	(123)
Добивка/загуба од оперативно работење		46	5
Финансиски приходи	-	-	-
Финансиски расходи	-	-	-
Добивка/загуба пред оданочување		46	5
Данок од добивка	7	-	-
Добивка/загуба за годината		46	5
ВКУПНО СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		46	5

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од управниот одбор на 26.02.2024

Извршен Директор

Стефан Киреј

Одговорен за сметководство

МСЕ Акаунтинг

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
 на 31 Декември 2023 и 2022 (во 000 денари)

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	Година
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства		104.284	104.284
Нематеријални средства	-	-	-
Материјални средства	-	-	-
Долгорочни вложувања	8	104.284	104.284
Долгорочни побарувања	-	-	-
Тековни средства		553	426
Залихи	-	-	-
Побарувања за аванси во земјата	-	-	-
Побарувања од купувачи	10	548	430
Побарувања од поврзани субјекти	-	-	-
Краткорочни финансиски вложувања	-	-	-
Побарувања од државата и други институции	-	-	-
Побарувања од вработените и останати побарувања	-	-	-
Активни временски разграничувања	-	-	-
Парични средства и еквиваленти на парични средства	9	5	4
ВКУПНА АКТИВА		104.837	104.718

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви		101.965	101.919
Запишан основен капитал	ПК	46.500	46.500
Премии на емитирани акции	ПК	-	-
Ревалоризациона резерва	ПК	-	-
Резерви	ПК	55.419	55.414
Акумулирана добивка/загуба	ПК	-	-
Добивка за финансиската година	БУ	46	5
Откупени сопствени акции	-	-	-
Долгорочни обврски			
Тековни обврски		2.872	2.796
Обврски спрема добавувачи	11	158	85
Обврски по краткорочни заеми и кредити	12	2.714	2.714
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	-	-	-
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработени	-	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	-	-	-
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		104.837	104.718

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од управниот одбор на 26.02.2024

Извршен Директор
 ГЕВГЕЛИЈА - ТУРИСТ
 Стефан Киреј

Раководител на финансии
 МСЕ АКАУНТИНГ
 МСЕ АКАУНТИНГ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК
за годината која завршува на 31.12.2023 и 2022 години

Позиција	Тековна година	Претходна година
Готовински текови од деловни активности	1	(6)
Нето добивка/загуба после оданочување	46	5
Амортизација	-	-
Вредносно усогалсување	-	-
Камати и курсни разлики	-	-
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	-	-
Побарувања за аванси во земјата	-	-
Побарувања од купувачи	(118)	(14)
Побарувања од поврзани субјекти	-	-
Краткорочни финансиски вложувања	-	-
Побарувања од државата и други институции	-	-
Побарувања од вработените и останати побарувања	-	-
Активни временски разграничувања	-	-
Обврски спрема добавувачи	73	3
Обврски за аванси депозити и кауции	-	-
Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти	-	-
Обврски по краткорочни заеми и кредити	-	-
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	-	-
Приливи и одливи од останати оперативни активности	-	-
Готовински текови од инвестициони активности	-	-
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	-	-
Продажба и расход на материјални и нематеријални средства	-	-
Зголемување/намалување на краткорочни кредити	-	-
Готовински текови од финансиски активности	-	-
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	-	-
Исплатени дивиденд	-	-
Зголемување/намалување на паричните средства	1	(6)
Парични средства на почеток на годината	4	10
Парични средства на крајот на годината	5	4

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Дата на финансиските извештаи: 31.12.2023

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА во 000 денари

Позиција	Основна главнина	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2022	46.500	55.403	11	101.914
<i>Сеопфатна добивка</i>	-	-	-	-
Добивка/загуба за годината	-	-	5	5
Пренос од добивка на резерви	-	11	(11)	-
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	-	-	-	-
Покривање на загубата од претходни години	-	-	-	-
Ревалоризациона резерва	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември 2022	46.500	55.414	5	101.919

Позиција	Основна главнина	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2023	46.500	55.414	5	101.919
<i>Сеопфатна добивка</i>	-	-	-	-
Добивка/загуба за годината	-	-	46	46
Пренос од добивка на резерви	-	5	(5)	-
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-	-
Исплата на дивиденд	-	-	-	-
Покривање на загубата од претходни години	-	-	-	-
Ревалоризациона резерва	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември 2023	46.500	55.419	46	101.965

Запишан капитал:

766.500 ЕВРА.

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Назив и регистрација:

Друштвото за угостителство и туризам ГЕВГЕЛИЈА - ТУРИСТ А.Д. - Гевгелија (во понатамошниот текст Друштвото) е запишано во Трговскиот регистар во Основниот суд Скопје I како регистрационен суд. Последен упис е извршен на 20.09.2001 година со решение П.трег.бр.2562/2001 во регистарска влошка бр. 02023943?-04-9-000.Согласно тековната состојба од Централниот регистар бр. 0806-08/769/1 состојбата е потврдена. Седиштето на Друштвото е во Гевгелија на ул." Гевгелиски партизански Одред" бр:1 Гевгелија.

Дејност и вработени

Основна дејност на Друштвото според НКД е 70.22 – Дејности на советување во врска со работењето и останато управување.

Бројот на вработените на 31.12.2023 година изнесува 1 лице.

Седиште:

Седиштето на Друштвото е во Гевгелија.

Матичен број:

4122151

Основачи и одговорност:

Р. бр.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	Адреса	ЕМБГ/ЕМБС	Влог износ во евра	Влог %
1	2	3	4	5	6
1	Акионери по акционеска книга	-	-	766.500,00	100,00%
	ВКУПНО			766.500,00	100.00%

Запишан капитал

766.500,00 ЕВРА

Овие податоци за Друштвото се запишани во Трговскиот регистар што се води кај Централниот регистар на Република Северна Македонија

Лице овластено за застапување на Друштвото неограничено во надворешниот и внатрешниот промет е Стефан Киреј.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Прописи

Финансиските извештаи, на Друштво за угостителство и туризам ГЕВГЕЛИЈА ТУРИСТ А.Д. Гевгелија дадени на страниците 2 до 5 се изготвени во согласност со важечките прописи и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, и тоа Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр. 28/204.....192/2015) и Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), И меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за водење на сметководството во службен весник на РСМ бр. 159/2009,164/2010 И 107/2011 година применливи од 1 јануари 2010 година. Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

2.2. Основни сметководствени политики

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност.

2.3. Континуитет на работењето

Финансиските извештаи се изработени врз основа на претпоставка на континуитет на работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи со работа во догледна иднина.

Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на друштвото.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Финансиските извештаи на Друштво за угостителство и туризам ГЕВГЕЛИЈА-ТУРИСТ А.Д.-Гевгелија се изразени во илјада денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, генерално се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2022 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСС бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи се признаваат ако:

- На купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите може да се измери;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се книжат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.5. Приходи од камати и приходи од вложувања

Каматите настанати по основ на финансиски обврски како и по основ на обврски од деловните односи, пресметани и доставени и како каматни листи до датата на билансот на состојба се искажуваат како приходи од камати во рамки на финансиските приходи.

Приходите од вложувања се однесуваат на остварени приходи врз основа на вложувања во други субјекти.

3.2. Расходи

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото за угостителство и туризам ГЕВГЕЛИЈА-ТУРИСТ АД - Гевгелија се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од камати

Каматите настанати по основ на обврски пресметани до датата на билансот на состојбата се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

1. Извршена е пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

2. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска

противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

3.3. Нематеријални и материјални вложувања

1. Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

2. Предметите и опремата се евидентираат како основни средства доколку векот на употребата им е подолг од една година, а поединечната набавна цена е поголема двојно од последниот просечен месечен износ на плата по работник во Република Северна Македонија, според податоците на Републичкиот завод за статистика. Погонскиот и деловниот инвентар, специјални и универзални алати на сопствен погон се водат како основни средства без оглед на нивната набавна вредност.

3. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на приходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или намената на основните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

4. Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажбата на основните средства се книжени како капитална добивка, односно капитална загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.4. Амортизација

Набавната вредност, односно цената на чинење на материјалните и нематеријалните вложувања служи како основица за отпишување, односно пресметка на амортизација. Амортизацијата на основните средства се пресметува според стапки кои не се пониски од оние пропишани според законите на Република Северна Македонија, заради отпис на нивната набавна или ревалоризирана вредност на пропорционална основа во текот на нивниот проценет век на користење.

Употребуваните стапки на амортизација се утврдени врз основа на следниот проценет полезен век на траење односно стапки на амортизација :

Недвижности	2,5% до 10%
Деловен инвентар	5% до 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% до 25%
Нематеријални средства	20 %

Основните средства се амортизираат поединечно се до нивниот целосен отпис. Амортизацијата се ревалоризира за периодите за кои била пресметана. Износот на ревалоризицијата на амортизација се евидентира на товар на финансискиот резултат како ревалоризациони трошоци и во корист на ревалоризационата резерва. Друштвото не располага со средства кои би биле предмет на амортизација.

3.5. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

1. Побарувања по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци.

2. Со товарење на вонредните расходи се врши исправка на вредноста на сите побарувања кои се утужени до денот на билансот на состојба или не можат да се наплатат.

3.6.Залихи

1. Суровините, материјалите и набавените стоки се прикажани според трошоците настанати за нивна набавка (набавна вредност) во моментот на пренос на сопственоста што вклучува и доведување во постоечка состојба и локација. Производството во тек и готовите производи се искажуваат по пониска од цената на чинење и нето продажната вредност. Расходите од обврски по кредити не се капитализираат.

Потрошокот на суровини и материјали и стоки се води по просечни цени. Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност. Нето продажната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и проценетите трошоци за реализација. Друштвото нема залихи на стоки ниту набавки на стоки во периодот.

3.7. Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, жиро сметка во деловните банки, девизни сметки во деловните банки и чекови.

3.8. Краткорочни Обврски

1. Обврските кон доверители се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

2. Обврските кон доверители се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на вонредните приходи.

3. Даноците, акцизите и даноците од добивка се плаќаат и издвојуваат по прописите на Република Северна Македонија. Издвојувањата за данок од добивка се вршат на непризнаени расходи од тековната година, а остварената добивка се оданочува во случај на распределба за дивиденди и друга распределба на добивката согласно прописите, по стапка од 10 %.

3.9. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.10. Вложени и здружени средства

1. Вложените и здружените средства се состојат од вложените и здружените средства во други претпријатија и банки. Вложените и здружените средства се искажуваат во висина на номинална, односно ревалоризационата вредност во согласност со договорот за вложување.

2. По однос на вложените и здружените средства се остварува дел од добивката и надоместок за стопанисување со вложените и здружените средства во согласност со договорните одредби.

3.11. Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација и задолжителните корекции на расходите на финансирањето. Во согласност со законските прописи, односно со договор или општ акт, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се пренесува на задружен капитал и законски резерви.

3.12. Капитал

1. Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Друштвото. Ги опфаќа иницијалните сопствени средства за работење, заедно со акумулираната и тековната добивка, другите акумулирани приходи и распоредената ревалоризациона резерва.

2. Капиталот може да се користи за покривање на загубата, доколку резервите не се доволни за тоа.

3.13. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата.

3.14. Управување со финансиски ризици

3.14.1. Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2023 и 2022 година се како следи:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ЕУР	61.4950	61.4932
УСД	55.6516	54.6535
ГБР	70.7612	69.3350

б) Каматен ризик

Друштво е изложено на ризик од промена на каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и парични текови. Друштвото не користи кредити и нема таков ризик.

в) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

3.14.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото. Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.14.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштво престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл.

3.14.4. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.14.5. Проценка на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и од тука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредност при пазарни услови.

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

<u>Во илјада денари/ година</u>	<u>Тековна</u>	<u>Претходна</u>
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен Пазар	600	324
Вкупно	600	324

Друштвото во текот на 2022 година остварува приходи од консалтинг услуги. Овие приходи во однос на претходната година се наголемени.

5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

<u>Во илјада денари/ година</u>	<u>Тековна</u>	<u>Претходна</u>
Трошоци за репрезентација	-	-
Трошоци за надоместоци и други примања на членови на управен и надзорен одбор на дир. и упр.	-	-
Даноци, придонеси, членарина и други давачки кои не зависат од резултатот	6	-
Банкарски услуги и трошоци за платениот промет	6	5
Останати нематеријални трошоци	138	118
Вкупно	150	123

Нематеријалните трошоци од работењето се однесуваат на трошоци за даноци, придонеси, членарини такси за истакнување на фирма, трошоци за надоместок на платниот промет и останати трошоци. Нематеријалните трошоци во тековната година во однос на претходната се наголемени како резултат на наголемениот обем на работење на Друштвото.

6. ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ

<u>Во илјада денари/ година</u>	<u>Тековна</u>	<u>Претходна</u>
Вкалкулирани плати	387	189
Останати трошоци за вработените	17	7
Вкупно	404	196

Трошоците по основ на плати и останати трошоци за вработени во текот на 2022 година во однос на претходната година се наголемени. Наголемувањето е резултат на наголемената основа на пресметка.

7. ДАНОК НА ДОБИВКА

Друштвото нема основица за пресметка на данок на добивка за годината по основ на непризнаени расходи од работењето. За деловната година друштвото од редовното работење има искажано добивка во износ од 45.651,00 денари. Друштвото за тековната година е на данок на вкупен приход.

8. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА

ГЕВГЕЛИЈА ТУРИСТ А.Д. Гевгелија има вложување како оснивачки влог во основано друштво ЈУГОСВЕН ДОО Гевгелија во износ од 104.283.731,00 денари и е како влог од 1990 година.

9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Жиро сметки	5	4
Вкупно	5	4

Друштвото во тековната година има жиро сметка во една од деловните банки и тоа во Стопанска Банка АД-Скопје.

10. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Побарувања од купувачите во земјата	548	430
Вкупно	548	430

Најзначаен дел од побарувањата кај Друштвото од работењето произлегуваат по основа на продажба на услуги. Побарувањата од купувачите проценети во Билансот на состојба на крајот од годината покажуваат салдо во износ од 548.500,00 денари кое е наголемено во однос на салдото на побарувањата од купувачите во претходната година.

11. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Обврски спрема добавувачите во земјата во земјата	158	85
Вкупно	158	85

Обврските спрема добавувачите на крајот на годината имаат салдо во износ од 157.585,00 денари и се однесуваат на неподмирени обврски спрема добавувачите до крајот на годината. Обврските спрема добавувачи во земјата се наголемени во однос на претходната година.

12. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Останати краткорочни обврски по основ на заеми и кредити	2.714	2.714
Вкупно	2.714	2.714

Краткорочните обврски по основ на заеми и кредити во тековната во однос на претходната се непроменети, истите се задржани на исто ниво.

13. ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

Даночните книги и евиденцијата на Друштвото за 2023 година не се ревидирани од страна на даночните власти, поради што евидентираните даночни обврски во овие финансиски извештаи не може да се сметаат за конечни. Дополнителните даноци и евентуалните санкции кои би можеле да произлезат доколку биде извршена таква даночна инспекција неможе да се утврди со разумна сигурност.

14. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Друштвото со состојба на 31.12.2023 година во финансиските извештаи нема обелоденото неизвесни обврски. На денот на изготвувањето на финансиските извештаи не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби од судски спорови.

15. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2023 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 и член 478 од Законот за трговските друштва (Сл. весник на РМ бр. 28/2004) и член 69 став 1 точка 9 од Статутот Собранието на Акционерското друштво за угостителство и туризам ГЕВГЕЛИЈА ТУРИСТ АД од Гевгелија, ул. "Гевгелиски партизански одреди" бр. 66, на ден 14.05.2024 година ја донесе следнава

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот за ревизија
на финансиските извештаи за 2023 година

член 1

Се усвојува Извештајот за ревизија на финансиските извештаи за 2023 година на ГЕВГЕЛИЈА ТУРИСТ АД – Гевгелија извршена од страна на Друштвото за ревизија и консалтинг ТРИО–КОНСАЛТИНГ ДОО – Гевгелија.

член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Друштвото за ревизија и консалтинг ТРИО-КОНСАЛТИНГ ДОО – Гевгелија изврши ревизијата на финансиските извештаи за 2023 година на Акционерското друштво ГЕВГЕЛИЈА ТУРИСТ АД - ГЕВГЕЛИЈА. Со извештајот потврдена е точноста и вистинитоста на финансиските извештаи за 2023 година, кои според мислењето на ревизорите обезбедуваат вистинита и објективна слика за финансиската состојба на ГЕВГЕЛИЈА ТУРИСТ АД - ГЕВГЕЛИЈА под 31-ви декември 2023 година и резултатите од работење за годината која завршува со тој датум, односно остварената добивка во износ од 45.651.00 денари.

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на Одлуката.

Доставено до:
- архива

Претседавач на
Собрание на акционери

